



Општина Конче

**ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА**

ОБЛАСТИ;

- 1.Развој на спортот,младите и рекреацијата во општина Конче
2. Развој и подршка на НВО секторот во општина Конче
3. Развој на културата во општина Конче.

Декември 2020 година

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член 11 став 1 точка 11 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата, одржана на 21.12.2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА

ОБЛАСТ: 1. РАЗВОЈ НА СПОРТОТ, МЛАДИТЕ И РЕКРЕАЦИЈАТА

1. Вовед

Со Програмата за активностите во областа на спортот и младите во 2021 година, ќе се продолжи со реализација на проекти во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на граѓаните од подрачјето на општина Конче.

Со поддршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.

Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува неоходна потреба на младите од општината и природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни деформитети.

Со програмата се планираат активностите на општина Конче во областа на спортот, младите и рекреацијата и средствата за финансирање на истите за 2021 година.

2. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за спорт и рекреација на Општина Конче во областа на спортот, младите и поддршка на невладиниот сектор во 2021 година се:

1. Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Конче во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;
- Афирмирање на Општина Конче како поддржувачи поттикнувач на спортот;
- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;
- Поддршка на училишениот спортски систем и спорт за сите;
- Поддршка на Традиционални спортски натпревари и манифестации;
- Афирмација на Општина Конче во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.
- Промовирање на можностите на Општина Конче да биде домаќин на одделни спортски манифестации од меѓупротестински ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

3. АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на спортот, Општина Конче ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;
- Учество во организирањето натпревари со локална и регионална мрежа
- Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;
- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во Општина Конче, а имаат значајно место на спортските манифестации;
- Овозможување поинтензивна комуникација на наши спортисти и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

4.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите на општина Конче од областа на спорот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Конче за 2021 година, спонзорства и донации.

-При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (преку надлежните министерства);

Агенција за спорт и млади на Р.Северна Македонија

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за соработка со општината во земјата и странство

-Други извори.

4.1. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Средствата од Буџетот на општина Конче за 2021 година од Програмата Л0 во износ од 1.150.000 денари, се распоредуваат како учество на Општина Конче за поттикнување, подржување и помагање за следните активности од областа на спорот:

Р.б	Назив на активноста	Родова застапеност	Износ во денари
1.	СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ		
	- Меѓуопштински турнир во мал фудбал под рефлектори по повод Празникот на Општината „12 јули„, -Турнири во мал фудбал по повод празници во населените места; - Турнир во кошарка, одобјка, борење; - Избор на најдобра спортска екипа на годината	Машки/женски	500.000 ден
2.	ПОДРШКА НА СПОРТСКИ ДРУШТВА-КЛУБОВИ		
	Подршка на Фудбалски клуб ФК СЕРТА од Конче Подршка на Фудбалски клуб „Женски допири“, од с.Конче	Машки/женски	500.000 ден
3.	МАСОВНА ФИЗИЧКА КУЛТУРА -Спортски активности по повод важни празници општински и државни празници; -Учество на меѓуопштински натпревари; - Отворени забавни фудбалски школи; - Учество во пионерска регионална лига во рамките на ОФС Струмица; - Основање на општински фудбалска екипа за сениори за настан на фудбалски натпревари во рамките на Фудбалската федерација на Македонија; Учество на спортски и карневалски настани	Машки/женски	50.000 ден
4.	ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ Подршка на активности за младите во општина Конче	Машки/женски	100.000 ден
ВКУПНО			1.150.000 ден

*За активностите од областа на спорот кои не се опфатени со оваа програма а ќе се појават во текот на 2020 година, и се од општ интерес за општината, Советот на општината ќе изврши дополнување на истата.

5. ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ

Општината на младите од населените места ќе им помага преку:

- подршка на основање и реализација на активности на Младинскиот Клуб Конче .
- подршка на активности од културниот и забавниот живот на младите.
- организирање трибини, форуми и дебати на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

6. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ

Освен со финансиски средства, Градоначалникот и Советот на општина Конче, спортските манифестации ќе ги поддржува и помага со :

- покровителство;
- доделување награди, признанија и пригодни подароци.
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За сите кои ќе се јават како корисници од средствата за организирање на спортски активности во општина Конче за 2021 година, ќе им бидат дodelени, по поднесување на предлог програма со активности (наративна и финансова) за реализација на активности во 2020 год. и тоа најрано еден месец до спроведување на програмската активност.

За реализација на Програмата надлежен е Градоначалникот на општина Конче.

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Конче во областа на спорт и младите и рекреацијата овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на Општината.

Во областа на спорот во Програмата се предвидени оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходните години, што привлекоа публика и покажаа квалитет.

ОБЛАСТ: ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 2021 ГОДИНА

1. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата во областа на активностите на Општина Конче за поддршка на граѓанските здруженија во 2021 година се:

- 1.Грижата за младите и соработка со граѓански здруженија, во согласност со можностите.
- 2.Создавање услови за реализација на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
- 3.Афирмација на Општина Конче како општина со развиена мрежа на граѓански здруженија која остварува активна соработка со граѓански здруженија.

2. АКТИВНОСТИ

За реализација на целите на оваа Програма Општина Конче ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани,
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
- активности кои ја афирмираат општина Конче во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на граѓанскиот сектор активностите на Општина Конче ќе бидат насочени кон реализација на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

3.АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ СО ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ 3.1Податоци за регистрирани граѓански здруженија и организации според податоци од Централен регистар на РСМ.

Р.б	Име на здружение/организација	седиште	Дата на основање	Основна дејност	Статус Активно /неактивно
1.	Здружение ЛРД СТУДЕНЕЦ Конче	Конче	28.04.1993	Друштво за Лов и риболов	Активно
2.	Здружение на Тутунопроизводители КРИВАЛАКАВИЦА с.Ракитец	Ракитец	05.01.1999	Застапување на тутунопроизводители На општина Конче	активно
3.	Здружение КУД ЦВЕТОВИ с.Дедино	Дедино	23.01.1999	Друштво за Фолклор и култура	активно
4.	Фудбалски клуб КОНЧЕ БИРЛИК Конче	Конче	12.03.1999	Спортски клуб	неактивно
5.	КУД КАРАЦАОГЛАН с.Конче	Конче	23.03.1999	Друштво за фолклор и	неактивно

				култура	
6.	Здружение ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ с.Конче	Конче	15.02.2000	Организација на жени-Женски права и активности	неактивно
7.	КУД МАКЕДОНСКИ ГЛАС с.Габревци Конче	Габревци	26.06.2001	Друштво за фолклор и култура	неактивно
8.	ОК с.Конче Дејности на струковни организации врз база на зачленување	Конче	01.04.2005	Непознато	неактивно
9.	Еколошко-Етнолошко друштво ВЕНЕЦ Конче	Конче	22.02.2006	Друштво за екологија и Етнологија	Неактивно
10.	Здружение на земјоделци ЕКО АГРАР с.Ракитец	Ракитец	26.01.2007	Развој на земјоделството	неактивно
11.	СЕРТА с.Конче-Дејности на други организации врз база на зачленување,	Конче	30.01.2007	непознато	неактивно
12.	Здружение фудбалски клуб СЕРТА с.Конче	Конче	14.09.2007	Развој на спортот и фудбалот	активно
13.	ЗКС ЗИЈА ГОКАЛП Конче	Конче	05.01.2011	Здружение за култура и спорт	Активно
14.	Занаетчија Сервис СТАМЕН Стамен Симеон Стефанов Конче	Конче	01.09.2011	Индивидуален занаетчија	активно
15.	Здружение ПРАНГИ ИСА БЕГ Конче	Конче	29.01.2015	Друштво за култура	неактивно
16.	ФК КОНЧЕ БИРЛИК СКД Конче	Конче	24.08.2015	Друштво за спорт и фудбал	неактивно
17.	УСК СПОРТИСТ КОНЧЕ Конче	конче	14.11.2016	Друштво за спорт	неактивно
18.	Здружение ПЛАЧКОВИЦА Конче	Конче	14.02.2018	Рурален развој	активно
19.	Противпожарно друштво ПОЖАР Конче	Конче	06.11.1995	Доброволна противпожарна дејност	неактивно
20.	Противпожарно друштво ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче	КОНЧЕ	16.10.2019	Доброволна противпожарна дејност	Во започнување со активности
21.	Здружение КАНТАКУЗИНА Конче	Конче	14.11.2019	Културни иницијативи, културно наследство Межународна соработка	Во започнување со активности

3.2 Податоци за граѓански здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче.

Р.б	Име на здружение/организација	седиште	Дата на основање	Основна дејност	Статус Активно /неактивно
1.	Здружение на пензионери на општина Радовиш и Конче	Радовиш	/	Застапување на прва на пензионери во Радовиш и Конче	активно
2.	Здружение на борците на општина Радовиш и Конче	Радовиш	/	Застапување на борците на општина Конче и Радовиш	активно
3.	Здружение МОБИЛНОСТ Радовиш–теснински инвалиди	Радовиш	/	Застапување на права на теснински инвалиди	активно
4.	Здружение за развој на југоситочен плански регион Струмица	Струмица	/	Регионално застапување на 10 општини	активно
5.	Заедница на единиците на локалната самоуправа	Скопје	/	Застапување на сите единици на локалната самоуправа	активно

3.3 Анализа на состојбите со граѓанските здруженија и организации

Од вкупно 26 Здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче во однос на основната дејност од регистрација :

Според Стусот активни –неактивни состојбата е следнава:

14-здруженија општински, меѓуопштински, регионални и на ниво на држава се активни;

12-здроженија главно општински се неактивни без покажана граѓанска активност во 2019 и изминатите години.

Според основна дејност од регистрација од вкупно 26 здроженија

- 1 здружение за риболов, лов и рекреација;
- 1 здружение за застапување на правата на тутунопроизводителите од општина Конче;
- 5 здроженија за култура, фолклор и манифестации;
- 4 здруженi за спорт, спортски клубови;
- 1 здружение за организација на жени;
- 1 здружение за развој на земјоделието;
- 2 здроженија доброволно противпожарно друштво;
- 1 здружение за рурален развој;
- 1 здружение за пензионери;
- 1 здружение на борци;
- 1 здружение за културни иницијативи , културно наследство и меѓународна соработка;
- 1 здруѓение за телесни инвалиди;
- 1 индивидуален занаетчија;
- 1 здружение за екологија и етнологија
- 1 здружение за регионален развој на југосточниот плански регион;
- 1 здружение за локална самоуправа на РСМ;
- 2 здружение непознато.

Според датумот на основање регистрирање на локално ниво

-2 здружение се со постоење од 25 години

-6 здроженија се со постоење од 20 години

-5 здроженија се со постоење од 15 години

-2 здроженија со постоење од 10 години

-3 здроженија со постоење од 5 години

-1 здруѓение со постоење од 2 години

-2 здроженија со постоење од 2019 година-ново регистрирани

Заклучок

Иницијативите и потребите на граѓаните од населените места за здружување и организирање во организации и здроженија постојат во континуитет од основањето на општина Конче како единица на локална самоуправа. Во делот на активното работење како невладини организации, здроженија на граѓани можеме да констатираме намален обем и тенденција на постепено опаѓање на активностите особено кај здроженија основани во општина Конче. Дури 12 здроженија се неактивни, без забележани активности во период од 3 години.

Од локалните здроженија кои во континуитет покажуваат свои активности најмногу се присутни здрожението за лов и риболов, здрожението за тутунопроизводители, културните фолклорните друштва, потоа здроженијата за спорт и сл.

Послаби повремени активности покажуваат здрожението организација на жени, од поновите здрожението за рурален развој со регионални проекти, додека од новите здроженија за противпожарна заштита и културни иницијативи активностите се уште во фаза на планирање.

Потреба од подобрување на состојбите со невладиниот-граѓански сектор.

Општина Конче за потребите на локалниот развој има неопходна потреба од активни здроженија кои активно ќе се вклучат во развојот на општина Конче со сопствени или партнерски проекти со општината или други државни организации.

За таа цел потребно е

- остварување на почести контакти и средби со претставниците на здроженијата;
- назначување на лице за невладиниот сектор од Советот или општинската администрација;
- отварање на повици за финансирање на проекти на здроженија;
- поддршка на активности и проекти на здроженија;
- организирање на партнерски проекти со општината;
- активно вклучување во културните и други важни настани на општината;
- активно вклучување во социјални и хумани програми на општината;

4. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Конче, од спонзорства и донацији.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2021 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

4.1 Распределба на финансиски средства за граѓански организации за 2021 година

Вкупно планирани -50.000 денара.

	III. ПОДДРШКА НА ГРАГАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ	Општина Конче	Донации	Родова распределба Машки/женски	Вкупно
1.	Распределба на средства по објавен конкурс за граѓанскиот сектор за 2020 година	30.000 ден	/	Машки/женски	30.000 ден
2.	Учество во реализација на проекти и поддршка на програмски активности со здруженија на граѓани	10.000 ден	/	Машки/женски	10.000 ден
3.	Помош при регистрација на нови и пререгистрација на постојни невладини организации	10,000 ден	/	Машки/женски	10,000 ден
	ВКУПНО	50.000,00 денари	/	/	50.000 денари

3.4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Конче активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби,
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

Практичната реализација и контрола ќе се одвиваат преку Советот Општина Конче и Комисијата за јавни дејности, а следењето активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одделението за општи и правни работи и јавни дејности и во соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Конче.

Во 2020 година Општина Конче ќе ги поддржи проектите на Здруженијата на Граѓани и Фондации кои се опфатени во програмите за спорт, култура, социјална заштита и образование, проекти на Здруженија на граѓани чија дејност е заштита на животната средина, демократските процеси, хуманитарна дејност итн. за овој вид поддршка од Буџетот на Општина Конче се наменуваат 50.000 денари.

Средства за партнеришки проекти на Општина Конче со Здруженија на граѓани се планираат во случај здруженијата да добијат грант за проект кој е од поширок интерес на заедницата за кој се бара и учество на општината. Бидејќи овие проекти не можат да се планираат однапред, средствата во оваа ставка се паушално определени.

ОБЛАСТ: 3.РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА КОНЧЕ

1. Вовед

Со Програмата за активностите од областа на културата за 2021 година, се продолжува со поддршката на манифестации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина Конче.

Воедно се продолжува и со поддршката на проекти од областа на културата на институции, здруженија на граѓани и поединци од подрачјето на Општина Конче.

2. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Конче кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Конче;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Конче;
- Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Конче;
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Конче на културен план;
- Презентирање и афирмирање на творците, и институциите од областа на културата во земјава и странство;
- Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.
- Обезбедување континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации кои се од локален и меѓународен карактер;
- Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура,

- Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче
- Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини,
- поддржување проекти од невладиниот сектор кои се од интерес за општина Конче.
- Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура,
- Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче
- Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини,
- Поттикнување на меѓународна културна соработка при што приоритет ќе има реципрочната соработка со зборатимените општини и програмите за регионална културна соработка;

3. КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Конче во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;
- Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;
- Претставување во општината во Република Северна Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;
- Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за општина Конче;
- Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Конче;
- Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Конче;
- Унапредување на меѓународната-културна комуникација врз со други градови од земјата и странство
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

3.1 Планирани културни активности

Приоритет ќе им биде дадено на културните манифестации и проекти кои ги афирмираат потврдените вредности во развојот на културата и во афирмацијата на културните вредности и културниот идентитет на Општината.

3.2 Културни манифестации

Манифестација „12 јули Празник на општина Конче“

Се одржува во период јули-август, во организација на локалната самоуправа - Конче на отворените локации во двор на манастирот „Свети Стефан“, „Дом на култура Конче“ и други локации во општината со повеќе поединечни програмски содржини во организација со другите субјекти.

- **12-ти Јули (Петровден)** е востановен како празник на општина Конче и по тој повод се доделуваат награди, признанија и благодарници, се организира културно-забавна програма со настап на домашни фолклорни друштва и ансамбли како ФА “Цветови” - Дедино КУД “Македонски глас” – Габревци КУД Ацо Караманов –Радовиш и други
- **Турнирот во мал фудбал** под рефлектори кој традиционално се организира секоја година, и трае 20 дена, е проследен со културни манифестации и забава кој премина во Меѓународен турнир каде земат учество екипи од соседните земји;

Како предлози на културни манифестации кој се предвидуваат во програмата за 2021 година се:

Манифестација-Етно културен настан „Тутунот наша горда традиција,,

Ќе се одржува во окомври, во организација на Здружение на тутунопроизводители Лакавица-Конче, КУД Цветови Дедино и Здружение Заја Гокалп Конче и општина Конче.

За оваа година со утврдување на конкретен датум да се организира културен настан проследен со музички, забавни и културни содржини и организирање на етно базар во организација на жени на општина Конче за презентација на локалната гастрономија и фолклор. Настанот ќе овозможи промоција на општина Конче во државата и надвор од неа.

Меѓународен фолклорен фестивал „Разиграни цветови“

Ќе се одржува во месец август во организација на ФА Цветови-Дедино во с. Дедино и другите населени места во општина Конче

Книжевна манифестација „Литературни читања“

- Литературни читања по различни поводи и соработка со учениците од ООУ „Гоце Делчев,, кои го негуваат пишаниот збор. Ќе се одржува во месецот март во организација на општина Конче и ООУ „Гоце Делчев,-Конче со гостување на еминентни уметници.

Ликовна колонија „Конче“.

- Детска ликовна колонија проследена со изложба и печатење на промотивен материјал ќе се одржува во август месец во дворот на манастирот „Свети Стефан,, во организација на општина Конче.

Турски Фолклорен Фестивал.

- Период на одржување во август - септември во организација на здружение на граѓани „ Зија Гокалп,, од Конче, во Дом на културата со гостување на повеќе фолклорни ансамбли од Републиката но и надвор од неа а во рамките на негување на фолклорните традиции..

Изложба на уметнички фотографии.

- Организирање на изложба на дела со ликовни уметници од Републиката. Ќе се одржува во месец октомври во организација на Конче

Културна манифестација „Нов културен бран 2021,,

- Се одржува во месец јули-август во организација на општина Конче и Министерство за култур на РМ.

Манифестација „Василичари“ општина Конче

- Ќе се одржува на 13^{-ти} јануари во организација на граѓани од населените места во општина Конче .

Манифестација Новогодишна приредба

- Новогодишна манифестација по повод новата година во организација на општина Конче и ОУ Гоце Делчев- Конче.

Манифестација „Богојавление“

Ќе се одржува на 19 јануари „Богојавление“ со фрлање на крстот во населените места во општина Конче

Манифестација „Ден на лозарите“

- Ќе се одржува во февруари на „ Св.Труфун“ во организација на лозарите во општина Конче.

Манифестација „Ден на тутунарите“

- Ќе се одржува во јануари, Водици, во организација на Здружение на граѓани тутунопроизводители” - Конче.

Манифестација Конечки маскенбал „

- Ќе се одржува во Април месец во организација на локалната самоуправа - Конче со учество на училишната младина од ОУ „Гоце Делчев,, на центарот - Конче.

Манифестација „Ден на сесловенските просветители“

- Ќе се одржува по повод 24^{-ти} мај „Свети Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители во организација на општина Конче.

Манифестација „Месец на книгата “

- Ќе се одржува од 15^{-ти} октомври до 15^{-ти} ноември, во организација на Библиотека Браќа Миладиновци Радовиш и училишна библиотека „ОУ Гоце Делчев“ - Конче и општинска библиотека со повеќе поединечни програмски содржини.

Манифестација „Пензионерите за својата општина ”

- Традиционална манифестација Организатор - Здружение на пензионерите – Конче и Радовиш.

Манифестација „Почит кон Борците од НОБ..

-Поддршка на манифестации за одбележување на значајни датуми од македонската историја поврзани со настаните од народно-ослободителната војна

Манифестација „21-ви Декември ден на настава на турски јазик“

3.3 Други видови културни програми и проекти.

Општина Конче ќе обезбедува поддршка на културно уметничкото творештво и културно уметничката презентација (поединечни програмски форми - концепти, претстави, изложби, промоции и слично) во Општината во областите на културата: музиката, сценската уметност, ликовната уметност, литературата и културното наследство (фолклорот, традицијата, обичаите и старите занаети) , а врз основа на целите на оваа Програма.

3.4 Спомен – обележја, споменици и други градби

Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува на изградба и одржување на спомен - обележјата, а врз посебна Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја со која ќе се уредува изградбата и одржувањето на спомен-обележјата во Општината (бисти, склуптури, плочи, чешми, фонтани, и други уметнички и архитектонски дела и творби), што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности од историјата и културата на граѓаните во Општината од сите етнички припадности или од народната традиција, кои се од локално значење. Со оваа Програма се обезбедува поддршка на граѓаните и проектите на локалните и другите јавни установи од културата во Општината.

4. Финасирање на програмата за култура

Активностите на општина Конче од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Конче предвидени **200.000,00** денари за 2021 година, средства од Буџетот на Република Северна Македонија, спонзорства и донацији.

При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

- Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (преку надлежните министерства);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и
- Други извори.

За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со изменување и дополнување на Програмата

ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и мажите да го почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојува мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите.

Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените во програмата се вклучени и прvezемени следниве активности:

- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2021 година во областите на јавните дејности,.Преземени се конкретни позитивни мерки во програмата за јавни дејности за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклеченоста на жените и мажите во делот на социјалната заштита.
- Општина Конче во програмата за јавни дејности ќе прибара податоци за вкупниот број ангажирани лица, за половата структура на корисниците на програмата, за образовната структура и за состојбата со распоредувањето на мажите и жените во превземени програмски активности. Добиените податоци од ваквата анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите во програмата ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата на ресурсите од програмата,распределба на ангажираните/вработените лица жени и мажи на работни места при спроведување на програмата на општина Конче.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Финансиската поддршка на програма ќе се обезбедува од Буџетот на Општината. За реализација на овие јавни дејности се предвидени 850.000,00 денари.

За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со изменување и дополнување на Програмата

РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ПО ОБЛАСТИ

P.б	Област на јавна дејност	Планирани	Одобрени
1.	Развој на спортот,младите и рекреацијата во општина Конче	1.150.000,00	
2.	Развој и подршка на НВО секторот во општина Конче	50.000,00	
3.	Развој на културата во општина Конче.	200.000,00	
4.	Меѓународен фолклорен фестивал	500.000,00	
	ВКУПНО	1.900.000,00	

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмата за Јавни дејности на Општина Конче за 2021 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Конче“.

Број 08-1515/12
Дата 21.12.2020
Конче

Советот на Општина Конче
Претседател
Исмаил Куртов